

# ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY IN DOMESTIC BALKAN GOAT ECOTYPES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Dzabirski Vladimir, *Porcu Koco*, Kocevski Dragoslav,  
Jankulovska Mirjana and Trajkovski Goran

*University of Ss Cyril and Methodius in Skopje,  
Faculty of agricultural sciences and food-Skopje*

# Country profile

1947

- Saanen goat
- State sheep farm



Бр. 88

Скопје, понеделник 18 декември 1948 год.

Год. IV

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса „Службен весник на Народна Република Македонија“ Ѓошт. фах 51 — Скопје. Ракописите не се вратат.

Овој број чини 2 динари. Претплатата за една година износи 250 динари. Чековни сметки при Народната банка на ФНРЈ — Централа за НРМ бр. Скопје бр. 8.901.812

Службата на весникот претпоставува се завршила и не имаат се други поблиски одредби околу откупот.

Член 6

Доколку дејствието не претставува кривично дело, кое се казни со казни поправителна работа до три месеци и со парична казна до 50.000 динари или со една од овие казни секој лице кое што ги повреди прописите од чл. 1, чл. 4 став 1 и чл. 5 став 1 од овој закон и тојкошто донесувани врз основа на чл. 5 став 3 и чл. 7 од овој закон.

За повреда на прописите од чл. 1 на овој закон претпоставува се казнат и со одземање на козите.

Доколку дејствието не претставува кривично дело ќе се казни со казни поправителна работа до 30 дена или со парична казна до 1.500 динари секое лице кое што држи непријавени сански кози и кое што ги повреди прописите донесувани врз основа на чл. 3 став 2 од овој закон.

За водење на административно-казнената постапка и за изрекнување на казни за прекраши од овој закон на-длжен е извршниот одбор на околнискот оносно градскиот народец одбор.

Член 7

Службата Министерство за шумите и во согласие

## ЗАКОН

### ЗА ЗАПРАНУВАЊЕ ДРЖАЊЕ КОЗИ НА ТЕРТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со пак да се заштитат, подигнат и унапредат горите; да се спречи увеличувањето на голети и им бучните подрачја; проведе заштита на земјоделското земјиште и земјоделето; да се проведе заштита на сообраќајните линии и индустриско-електрификационите објекти, како и на рударски, климатско-туристичките ревни, се забранува држане кози на територијата на Народна Република Македонија.



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 18 мај 1989  
Скопје

Број 21 Год. XLV

Аквонаплатата за 1989 година изнесува 130.000 динари. Овој број чини 2.000 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

355.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

4. Утврдат дали напасувањето се врши на сопствено земјоделско земјиште или на земјоделско земјиште на кое постои право на користење.

Работната организација или друго правно лице и граѓаните се должни на земјоделскиот и шумарскиот инспектор да им овозможат вршење на надзор и да им даваат потребни податоци и известувања.

Член 6

Општинските земјоделски и шумарски инспектори, во вршењето на работите од член 5 став 1 на овој закон се должни да:

1. Наредат на сопственикот на козите во опре-

1989

42-years gap




# Country profile




**Goats regional distribution (%)**

FVA, 2012




**Goat breeds (%)**

FVA, 2012



**Goat breeds(%),  
FVA, 2012**



# Domestic Balkan goat



- **Body size**

Table 1. Least squares means ( $\pm$  S.E.) of body weight and size of adult domestic Balkan female goats (Memisi et al., 1998), number of observations is 327 for all traits.

Traits	Least squares means ( $\pm$ S.E.)
Body weight (kg)	38.6 $\pm$ 0.3
Height of wither (cm)	66 $\pm$ 0.2
Body length (cm)	70 $\pm$ 0.2
Chest width (cm)	17 $\pm$ 0.1
Chest depth (cm)	30 $\pm$ 0.1
Width of hips (cm)	17 $\pm$ 0.1



- **Milk production**

Lactation number	Lactation period (day)	Milk production traits		
		Milk yield (kg)	Daily milk yield (kg)	Milk fat (%)
I	229 $\pm$ 2.02 (124)	146 $\pm$ 3.2 (124)	0.638 $\pm$ 10.39 (124)	3.54 $\pm$ 0.05 (124)
II	230 $\pm$ 1.85 (153)	174 $\pm$ 2.9 (153)	0.747 $\pm$ 9.51 (153)	3.65 $\pm$ 0.05 (153)
III	236 $\pm$ 1.92 (131)	187 $\pm$ 3.0 (131)	0.783 $\pm$ 9.85 (131)	3.76 $\pm$ 0.06 (131)
IV	244 $\pm$ 1.90 (170)	202 $\pm$ 3.0 (170)	0.821 $\pm$ 9.74 (170)	3.74 $\pm$ 0.06 (170)

Figures in parenthesis indicate the number of observations.



- **Color variation**

- Reddish, gray, black, chestnut, brown and patchy to seldom white (Memisi et al., 2004).
- Red-brown, black or even spotted animals (Marković et al., 2007).



# Aims

- Phenotypic characterization and evaluation of the domestic Balkan goat in order to reveal the level of similarity of present native goat population with population which was "lost" in the past.
- Assess level of informativeness of phenotypic characterization in determination of animal genetic resources.



# Observed qualitative variables

95

## Annex 2

### Checklist for phenotypic characterization of sheep and goats

- *body hair coat color*
- *presence of multi colors*
- *body skin color*
- *hair type*
- *hair length*
- *snout pigmentation*
- *hooves pigmentation*
- *presence of horn*
- *horn shape*
- *horn orientation*
- *ears orientation*
- *ears pigmentation*
- *head profile*
- *wattles*
- *beard*
- *ruff*
- *rump profile and*
- *back profile*



# Material and methods



Farm	♂	♀
1	22	354
2	13	79
3	9	94
4	7	189
5	3	111
6	1	34
7	10	60
8	15	21
9	16	28
10	8	55
<b>TOTAL</b>	<b>104</b>	<b>1025</b>


- In total 1129

- Statistical analyses




3.0.3

# PC analysis-results



# CLUSTERING analysis-results



# Conclusions



- Current population of domestic Balkan goat breed is characterized with high level of phenotypic polymorphism.
  - Observed phenotypic traits in analyzed ecotypes are very similar/identical to literature data for this goat population.
- Principal component analysis can be effectively used for determination of the level of variability and classification of ecotypes.
- Hierarchical cluster analysis provided effective clustering of analyzed goat ecotypes,
  - Two clusters were detected, and two sub clusters in the second cluster.
  - This technique gives a clear overview of the level of variability between ecotypes and indicates presence of two potentially different ecotypes.
- Further genetic/molecular characterization of domestic Balkan goat is recommended.
  - In order to: evaluate different levels of variability within and between goat ecotypes and to determine the uniqueness of the native goat genome .

